



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 25 април 2023 година
Бр. 41-4132/6

До
Претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија
Скопје

Drejtuar
Kryetarit Të Kuvendit Të Republikës Së
Maqedonisë Së Veriut
Shkup

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата, по скратена постапка, што го утврди на седницата, одржана на 25 април 2023 година.

Në bazë të nenit 91, alinesë 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 132, 137 dhe 170 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju parashtroi, Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kullotat, me procedurë të shkurtuar, që e përcaktoi në seancën e mbajtur me 25 prill 2023.

Za претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и д-р Вјолца Бериша, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за повереници Реџаил Исмаили, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Нефрус Челику, директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar Luço Nikolovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Dr. Vjollca Berisha, zëvendësministre e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ndërsa për të besuar Rexhep Ismaili, sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Nefrus Çeliku, drejtor i Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave.

Прв заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија

dr. Artan Grubi

Подготвил: м-р Љубомир Кувоски, советник
Проверил: Никола Паско, раководител на одделение
Катерина Јаневска, раководител на одделение
Контролирал: Стефанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Јелјина Малиќ, помошник раководител на сектор
Согласен: Снежана М. Пенџевска, државен советник
Зоран Бриџевски, раководител на сектор
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата

ПРЕДЛАГАЧ:

Владата на Република Северна Македонија

PROPOZUES:

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ПРЕТСТАВНИЦИ:

Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и

д-р Вјолца Бериша, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

PËRFAQËSUES:

Lupço Nikollovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe

Dr. Vjollca Berisha, zëvendësministre e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

ПОВЕРЕНИЦИ:

Реџаил Исмаили, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

Нефрус Челику, директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта

TË BESUAR:

Rexhep Ismaili, sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe

Nefrus Çeliku, drejtor i Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave

Предлог на закон
за изменување и дополнување на Законот за
пасиштата, по скратена постапка

Propozim – ligji
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
Kullotat, me procedurë të shkurtuar

Скопје, април 2023 година

Shkup, prill 2023

ВОБЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Стопанисувањето со пасиштата во државна сопственост е уредено со Законот за пасишта од 1998, година кој во меѓувреме е изменуван и дополнуван неколку пати. Имајќи ги во предвид искуствата од досегашната примена на Законот за пасишта, големината на расположивиот фонд од 567.000ха пасишта во државна сопственост, статусот на пасиштата како добро од општ интерес за државата, промените во останатите прописи од областа на земјоделството кои имаа влијание врз начинот на искористување на пасиштата, се покажа потреба од одредени измени на политиката во стопанисувањето со пасиштата и ќе овозможи правилно и законито искористување на пасиштата во државна сопственост со цел да се овозможи на надлежните органи, едноставен, целосен и прецизен увид во податоците за состојбата со пасиштата во државна сопственост, а сето тоа во насока на поефикасно остварување на целите на земјишната и на националната земјоделска политика. Со предложените измени и дополнувања на Законот за пасиштата се предвидуваат усогласени надлежности на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта како институци кои имаат надлежност во креирањето на политиките за развој на земјоделството, а со цел и зголемување на придонесот на пасиштата во државна сопственост во севкупниот развој на земјоделството, како една од носечките економски гранки.

HYRJE

I. VLERËSIMI I GJENDJEVE DHE ARSYET PËR SJELLJEN E LIGJIT

Ekonomizimi me kullosat në pronësi të shtetit është e rregulluar me Ligjin për Kullosat nga viti 1998, i cili në ndërkohë është ndryshuar dhe plotësuar disa herë. Duke marrë parasysh përvojat nga zbatimi i deritanishëm të Ligjit për kullosa, madhësinë e fondit në dispozicion prej 567.000ha kullosa në pronësi të shtetit, statusin e kullosave si një e mirë me interes të përgjithshëm për shtetin, ndryshimet në rregulloret e tjera nga fusha e bujqësisë që kanë ndikim në mënyrën e shfrytëzimit të kullosave, është paraqitur nevoja për ndryshime të caktuara të politikës në ekonomizimin me kullosa dhe do të mundësojë shfrytëzimin e drejtë dhe ligjor të kullosave në pronësi të shtetit për t'u mundësuar organeve kompetente që të kenë një pasqyrë të thjeshtë, të plotë dhe të saktë mbi të dhënat për gjendjen e kullosave në pronësi të shtetit, e gjitha kjo në drejtim të realizimit sa më efikas të qëllimeve të tokës dhe politikës bujqësore kombëtare. Me ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në Ligjin për kullosa, janë paraparë kompetenca të harmonizuara të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave dhe Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Kullosa si institucione që kanë kompetencë në krijimin e politikave për zhvillimin e bujqësisë, me qëllim edhe rritjen e kontributit të kullosave në pronësi të shtetit në zhvillimin e përgjithshëm të bujqësisë, si një nga degët kryesore ekonomike.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта што сака да се постигне со донесувањето на измените и дополнувањата на овој закон е поцелисходно и порационално искористување на пасиштата како добро од општ интерес, а сето тоа во насока на поефикасно остварување на целите на земјишната политика и на националната земјоделска политика.

Меѓу другото со пропишување на Комисија во мешовит состав формирана од Владада која ќе ја спроведува постапката по распишани јавни огласи за давање на користење на пасиштата во државна сопственост се очекува да се зголеми и гаранцијата за правилна распределба на пасиштата, почитувајќи ги начелата на законитост и транспарентност во работата, а со предложените решенија да се овозможи стабилен извор на финансиски средства. Се пропишуваат постапки за давање на пасиштата во државна сопственост на користење, кои се спроведливи и соодветни на моменталните состојби, што не е случај моментов со сегашниот важечки закон.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Измените и дополнувањата на законот годишно ќе предзивикуваат фискални импликации врз Буџетот на Јавното претпријатие за пасишта во висина од 100.000 денари.

II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE

Qëllimi që duhet të arrihet me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve në këtë ligj është shfrytëzimi më i përshtatshëm dhe më racional i kullosave si një e mirë e interesit të përgjithshëm, e gjitha kjo në drejtim të realizimit më efikas të qëllimeve të politikës së tokës dhe të politikës bujqësore kombëtare.

Ndër të tjera, pritet të rritet garancia për shpërndarjen e drejtë të kullosave, duke respektuar parimet e ligjshmërisë dhe transparencës në punë, ndërsa me zgjidhjet e propozuara të mundësohet një burim stabil i mjeteve financiare. Janë parashikuar procedura për dhënien e kullosave në pronësi të shtetit në shfrytëzim, të cilat janë të zbatueshme dhe të përshtatshme për gjendjet aktuale, gjë që nuk është rast me ligjin e vlevshëm aktual. respektuar parimet e ligjshmërisë dhe

III. VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE NGA PROPOZIM-LIGJI MBI BUXHETIN DHE MJETET E TJERA FINANCIARE PUBLIKE

Ndryshimet dhe plotësimet në ligj nuk sjellin pasoja financiare mbi Buxhetin dhe mjetet e tjera financiare publike.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Измените и дополнувањата на законот ќе годишно ќе предзивикуваат фискални импликации врз Буџетот на Јавното претпријатие за пасишта во висина од 100.000 денари.

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка.

IV. VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT DHE MËNYRËN E SIGURIMIT TË TYRE, SI DHE TË DHËNA PËR ATË SE ZBATIMI I LIGJIT A SJELL DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË SAKTUARA

Ndryshimet dhe plotësimet në ligj nuk shkaktojnë ndryshime në implikimet fiskale dhe nuk sjellin detyrime materiale për subjektet.

V. MIRATIMI I PROPOZIM LIGJIT ME PROCEDURË TË SHKURTUAR

Duke pasur parasysh se nuk bëhet fjalë për ligj të gjerë dhe kompleks, në pajtim me nenin 170 nga Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, propozohet që ky ligj të miratohet me procedurë të shkurtuar.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПАСИШТАТА

Член 1

Во Законот за пасиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10, 116/10, 164/13, 193/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), во членот 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие искористување се врши најрационално со пасење, изгон и одмор на добиток, како и со косење на тревата.“

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Искористувањето на пасиштата во границите на заштитените подрачја се врши во согласност со Законот за заштита на природата и актот за прогласување на заштитено подрачје во соработка со субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, притоа почитувајќи го режимот на заштита на заштитените подрачја и плановите на управување.“

Член 2

Во членот 7 зборовите „во зависност од капацитетот на пасиштата“ се заменуваат со зборовите „или во постапка спроведена по службена должност без објавување на јавен оглас“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Пасиштата може да бидат составени од дел од катастарска парцела, една или повеќе катастарски парцели кои претставуваат блок со природни граници или географска целина составена од повеќе блокови со природни граници.“

Член 3

Членот 7-а се менува и гласи:

„Директорот на Јавното претпријатие за пасишта донесува одлука за распишување на јавен оглас за давање на користење на пасиштата во државна сопственост кои претставуваат блок со природни граници со површина поголема од 50 хектари по

PROPOZIM I LIGJIT PËR NDRYSHIM
DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
KULLOSA

Neni 1

Në Ligjin për kullosat (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 03/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10, 116/10, 164/13, 193/15 dhe 215 /15 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 110/21), në nenin 3 paragrafi 1 ndryshohet dhe thekson:

„Kulloza, në kuptimin e këtij ligji, është tokë bujqësore e spërkatur me bar, shfrytëzimi i së cilës kryhet në mënyrë më racionale me kullasje, drejtim, pushim të bagëtive dhe me kositje të barit.

Pas paragrafit 2, shtohet një paragraf i ri 3, i cili thotë:

“Përdorimi i kullotave brenda kufijve të zonave të mbrojtura kryhet në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës dhe në bashkëpunim me subjektet që menaxhojnë zonat e mbrojtura, duke respektuar regjimin e mbrojtjes së zonave të mbrojtura dhe planet e menaxhimit”.

Neni 2

Në nenin 7, fjalët "në varësi të kapacitetit të kullosave" zëvendësohen me fjalët "ose në procedurë të kryer sipas detyrës zyrtare pa shpallje në shpallje publike".

Pas paragrafit 1, shtohet një paragraf i ri 2, i cili thekson:

“Kullosat mund të përbëhen nga një pjesë e një parcele kadastrale, një ose më shumë parcele kadastrale që përfaqësojnë një bllok me kufij natyrorë ose një njësi gjeografike të përbërë nga disa blloqe me kufij natyrorë.”

Neni 3

Neni 7-a ndryshohet dhe thekson:

Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Kulloza sjell vendim për shpalljen e shpalljes publike për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit që përfaqësojnë bllok me kufij natyror me sipërfaqe më të madhe se 50 hektarë me

претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија.

Одлуката од ставот 1 на овој член особено ги содржи следните податоци:

-намена на пасиштето што се дава на користење;

-катастарски податоци содржани во имотниот лист и податоци за капацитетот на пасиштето што се дава на користење или податоци за тоа каде се објавени истите;

-времетраењето за кое се дава пасиштето на користење;

-вкупна површина во хектари што се дава на користење;

-рок за поднесување на понуди;

-висина на надоместокот согласно со важечката тарифа на Јавното претпријатие за пасишта и

-други податоци потребни за спроведување на постапката за давање на користење на пасиштата.

Постапката за давање на користење на пасиштата во државна сопственост ја спроведува Комисија формирана од Владата на Република Северна Македонија на предлог на директорот на Јавното претпријатие за пасишта, составена од три члена од редот на вработените во Јавното претпријатие за пасишта, еден член од редот на вработените во Министерството за шивотна средина и просторно планирање и два члена од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

На членовите на Комисијата од ставот 3 на овој член им следува годишен надоместок чија висина ја определува Владата на Република Северна Македонија во зависност од бројот на катастарски парцели предмет на постапката за давање на користење на пасиштата во државна сопственост и обемот, сложеноста и времето на работа на Комисијата.

Надоместокот од ставот 4 на овој член се исплаќа со решение на директорот на Јавното претпријатие за пасишта.

Јавното претпријатие за пасиште го објавува јавниот оглас во најмалку два дневни весници во Република Северна Македонија од кои еден од весниците што се издава е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Јавниот оглас особено ги содржи следните податоци:

pëlqimin paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni veçanërisht i përmban të dhënat në vijim:

- qëllimi i kullosës që jepet në shfrytëzim;

- të dhënat kadastrale që përmban lista e pronësisë dhe të dhënat për kapacitetin e kullosës që jepet në shfrytëzim ose të dhënat për atë se ku janë publikuar të njëjtat;

- kohëzgjatja për të cilën kulloja jepet në shfrytëzim,

- sipërfaqja totale në hektarë që jepet në shfrytëzim,

- afati për dorëzimin e ofertave,

- shuma e tarifës në përputhje me tarifën aktuale të Ndërmarrjes Publike për Kulloja dhe

- të dhëna të tjera të nevojshme për zbatimin e procedurës për dhënien e kullosave në shfrytëzim

Procedurën për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit e zbaton Komisioni i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Kulloja, i përbërë nga tre anëtarë nga radhët e të punësuarve në Ndërmarrjen Publike për Kulloja dhe dy anëtarë nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Anëtarëve të Komisionit nga paragrafi 3 të këtij neni ju takon kompensim vjetor, lartësinë e të cilit e cakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në varësi të numrit të parcelave kadastrale që i nënshtrohen procedurës për dhënien e shfrytëzimit të kullosave në probësi të shtetit dhe shtrirja, kompleksiteti dhe koha e punës së Komisionit.

Kompensimi nga paragrafi 4 i këtij neni paguhet me vendim të drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Kulloja.

Ndërmarrja publike për kulloja shpall shpalljen publike në së paku dy gazeta ditore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku njëra nga gaazetat që botohet është në gjuhën që flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Shpallja publike veçanërisht i përmban të dhënat në vijim:

-намена на пасиштето што се дава на користење;
-катастарски податоци содржани во имотниот лист и податоци за капацитетот на пасиштето што се дава на користење или податоци за тоа каде се објавени истите;
-времетраењето за кое се дава пасиштето на користење;
-вкупна површина во хектари што се дава на користење;
-рок за поднесување на понуди;
-висина на надоместокот согласно со важечката тарифа на Јавното претпријатие за пасишта и
-други податоци потребни за спроведување на постапката за давање на користење на пасиштата.

Учесниците на јавниот оглас се должни да ја достават следната потребна документација:
-понуда – образец изготвен од Јавното претпријатие за пасишта;
-фотокопија од лична карта за физички лица или тековна состојба за правни лица не постара од еден месец издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија;
-доказ издаден од Агенцијата за храна и ветеринарство или од надлежната ветеринарна станица за видот и бројот на добитокот во сопственост на понудувачот и
-доказ од Централен регистар на Република Северна Македонија дека врз правното лице не е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

Рокот за поднесување на понуди е 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас.

Понудите кои не ги исполнуваат условите од овој закон чии подносителите имаат неподмирени обврски кон Јавното претпријатие за пасишта, како и некомплетните и ненавремено доставените понуди на јавниот оглас Комисијата нема да ги разгледува.

Комисијата во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на понудите по јавниот оглас од ставот 9 на овој член доставува барање до Јавното претпријатие за пасишта за доставување на податоци за неподмирени обврски на понудувачите.

Јавното претпријатие за пасишта во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 11 на овој член до Комисијата доставува податоци за неподмирени обврски на понудувачите.“.

- qëllimi i kullosës që jepet në shfrytëzim;
- të dhënat kadastrale që përmban lista e pronësisë dhe të dhënat për kapacitetin e kullosës që jepet në shfrytëzim ose të dhënat për atë se ku janë publikuar të njëjtat;
- kohëzgjatja për të cilën kulloja jepet në shfrytëzim,
- sipërfaqja totale në hektarë që jepet në shfrytëzim,
- afati për dorëzimin e ofertave,
- shumata e tarifës në përputhje me tarifën aktuale të Ndërmarrjes Publike për Kulloja dhe
- të dhëna të tjera të nevojshme për zbatimin e procedurës për dhënien e kullosave në shfrytëzim.

Pjesëmarrësit e shpalljes publike janë të detyruar të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm si në vijim:
-oferta-formulari i përgatitur nga Ndërmarrja Publike për Ekonomizimin me Kulloja;
- fotokopje e letërnjoftimit për persona fizik ose statusi aktual për persona juridik të lëshuar nga Regjistri Qëndror i Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më i vjetër se një muaj;
-dëshmi e lëshuar nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë ose nga një stacion veterinar kompetent për llojin dhe numrin e bagëtive në pronësi të aplikantit;
-dëshmi nga Regjistri Qëndror i Republikës së Maqedonisë së Veriut se ndaj personit juridik nuk është hapur procedurë falimentimi apo likuidimi.

Afati për dorëzimin e ofertave është 30 ditë nga dita e shpalljes së shpalljes publike. Komisioni nuk do të shqyrtojë” ofertat që nuk plotësojnë kushtet e këtij ligji, parashtruesit të cilët kanë detyrime të papaguara ndaj Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Kulloja, si dhe ofertat jo të plota dhe jo të dorëzuara në kohë në shpalljen publike. Komisioni në afat prej 15 ditësh nga dita e skadimit të afatit për dorëzimin e ofertave pas shpalljes publike nga paragrafi 9 i këtij neni, paraqet kërkesë deri te Ndërmarrja Publike për Kulloja për dorëzimin e të dhënave për detyrimet e papaguara të ofertuesve.

Ndërmarrja publike për kulloja duhet t'i dorëzojë Komisionit të dhënat për detyrimet e papaguara të ofertuesve në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 11 i këtij neni.”

të nevojshme për zbatimin e procedurës

për dhënie të kullosave në shfrytëzim
- të dhëna të tjera të nevojshme për
zbatimin e procedurës së dhënies në
shfrytëzim të kullosave.

Neni 4

Член 4

Во членот 7-г во ставот 1 зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „директорот на Јавното претпријатие за пасишта“.

Во ставот 2 зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „директорот на Јавното претпријатие за пасишта“.

Член 5

По членот 7-г се додава нов член 7-д кој гласи:

„Член 7 –д

Јавното претпријатие за пасишта во соработка со субјектите за управување со заштитените подрачја, пасиштата кои не се дадени на користење по пат на јавен оглас, ги дава на користење во постапка спроведена по службена должност без објавување на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштето.

Пасиштата од став 1 на овој член, Јавното претпријатие за пасишта ги дава на користење до исполнување на капацитетот на пасиштето за период од една година.

Капацитетот од став 2 на овој член се утврдува во сразмер од две до пет грла ситен добиток на хектар, односно до едно грло крупен добиток на хектар.

На носител на земјоделско стопанство кое согласно податоците од Единствениот регистар на земјоделски стопанства што се води согласно Законот за земјоделство и рурален развој има добиток, Јавното претпријатие за пасишта во постапка спроведена по службена должност со решение му дава на користење пасиште, за напасување, изгон и одгледување на добиток. Јавното претпријатие за пасишта за потребите на постапката од ставот 1 на овој член доставува барање до надлежниот орган за водење на Единствениот регистар на земјоделски стопанства утврден согласно

Нë nenin 7-g paragrafi 1 fjalët “Qeveria e Republikës së Maqedonisë.” zëvendësohen me fjalët “drejtori i Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Kullosa”.

Në paragrafin 2 fjalët “Qeveria e Republikës së Maqedonisë.” zëvendësohen me fjalët “drejtori i Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Kullosa”.

administrativ para gjykatës së rregullt kompetente”.

Neni 5

Pas nenit 7-g, shtohet një nen i ri 7-d, i cili thokson:

Neni 7-d

Ndërmarrja publike për kullosa, kullosat që nuk jepen në shfrytëzim me shpallje publike, i jep në shfrytëzim në procedurë të kryer sipas detyrës zyrtare pa shpallje të shpalljes publike, varësisht nga kapaciteti i kullosës.

Kullosat nga paragrafi 1 të këtij neni, Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Kullosa i jep në shfrytëzim deri në plotësimin e kapacitetit të kullosës për një periudhë prej një viti.

Kapaciteti nga paragrafi 2 i këtij neni përcaktohet në përpjesëtim me dy deri në pesë krerë bagëti të imta për hektar, përkatësisht deri në një krerë bagëti të mëdha për hektar.

Për pronarin e një ekonomie bujqësore që sipas të dhënave nga Regjistri i vetëm i Ekonomive Bujqësore, i cili mbahet në përputhje me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka bagëti, Ndërmarrja Publike për Kullosa, në procedurën e kryer me detyrim zyrtar me vendim jep shfrytëzimin e kullosës, për kullotje, drejtim dhe mbarëshitim të bagëtive.

Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Kullosa për nevojat e procedurës nga paragrafi 1 i këtij neni, dorëzon kërkesë deri te organi kompetent për mbajtjen e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore të themeluar në pajtim me ligjin për dorëzimin e të dhënave për pronarët, numrin dhe llojin e bagëtive.

закон за доставување на податоци за сопствениците, бројот и видот на добитокот. Надлежниот орган за водење на Единствениот регистар на земјоделски стопанства утврден согласно закон во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од ставот 5 на овој член до Јавното претпријатие за пасишта доставува податоци за сопствениците, бројот и видот на добитокот, без надоместок.

Податоците добиени согласно ставот 6 на овој член Јавното претпријатие за пасишта може да ги употреби само за намената од ставот 4 на овој член согласно прописите за заштита на личните податоци.

Директорот на Јавното претпријатие го донесува решението од ставот 4 на овој член во рок од 30 дена од денот на приемот на податоците од ставот 6 на овој член.

Правните и физичките лица сопственици на добиток кои имаат сопствено пасиште или имаат на користење пасиште во државна сопственост со договор склучен согласно овој закон може да се откажат од правото на користење на пасишта утврдено со решението донесено согласно ставот 4 на овој член.

Доколку сопственикот на добиток согласно ставот 9 на овој член достави писмени докази за поседување во сопственост или на користење пасиште во државна сопственост до Јавното претпријатие за пасишта во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, директорот на Јавното претпријатие за пасишта донесува решение за поништување на решението од ставот 4 на овој член во рок од 15 дена од денот на доставувањето на писмените докази.

Пасиштата од ставот 1 на овој член се даваат во зависност од адресата, односно седиштето на сопственикот на добитокот и бројот на грла добиток.

За користење на пасиштата од ставот 1 на овој член се плаќа надоместок согласно со важечка тарифа на Јавното претпријатие за пасишта.

Поблиските услови од ставот 11 на овој член, големината и капацитетот на пасиштата и начинот на давање на пасиштата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.

Organi kompetent për udhëheqjen e Regjistrit të Vetëm të Ekonomive Bujqësore i përcaktuar në përputhje me ligjin në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimet të kërkesës nga paragrafi 5 i këtij neni, në deri te Ndërmarrja Publike për Kullosa dorëzon të dhënat për pronarët, numrin dhe llojin e bagëtive, pa pagesë.

Të dhënat e marra në pajtim me paragrafin 6 të këtij neni, Ndërmarrja Publike për Kullosa mund t'i përdorë vetëm për qëllime të paragrafit 4 të këtij neni në pajtim me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale.

Drejtori i Ndërmarrjes Publike e sjell vendimin nga paragrafi 4 i këtij neni në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimet të të dhënave nga paragrafi 6 i këtij neni.

Personat juridikë dhe fizikë pronarë të bagëtive që kanë kullosa të tyre ose kanë në shrytëzim kullosë në pronësi të shtetit me marrëveshje të lidhur në përputhje me këtë ligj, mund të heqin dorë nga e drejta e shfrytëzimit të kullosave të përcaktuara me vendimin e miratuar në pajtim me paragrafin 4 të këtij neni.

Nëse pronari i bagëtive, në pajtim me paragrafin 9. të këtij neni, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimet të vendimit dorëzon dëshmi me shkrim për pronësinë ose shfrytëzimin e kullotës shtetërore në Ndërmarrjen Publike për Kullosa, drejtori i Ndërmarrjes Publike. për Kullosa sjell vendim për anulimin e vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të dëshmime me shkrim.

Kullosat nga paragrafi 1 i këtij neni jepen varësisht nga adresa, përkatësisht selia e pronarit të bagëtive dhe numri i kokëve të bagëtive.

Për shfrytëzimin e kullosave nga paragrafi 1 i këtij neni, paguhet kompensim në përputhje me tarifën në fuqi të Ndërmarrjes Publike për Kullosa.

Kushtet më të afërta nga paragrafi 11 i këtij neni, madhësia dhe kapaciteti i kullosave dhe mënyra e dhënies së kullosave nga paragrafi 1 i këtij neni, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.”

Neni 6

Член 6

Во членот 8 во ставот 1 зборовите „од член 7 став 1 на овој закон“ се заменуваат со зборовите „доделени по пат на јавен оглас“.

Во ставот 2 бројот „10“ се заменува со бројот „20“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„По истекот на времетраењето на склучениот договор за користење на пасиште, по барање на корисникот, а доколку истиот во целост ги исполнил обврските од договорот за користење и располага со добиток кој во целост го исполнува капацитетот на пасиштето, Јавното претпријатие за пасишта може по претходно позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија и претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија да склучи нов договор за користење на пасиште со дотогашниот корисник за период најмногу до 10 години.“.

Ставот 5 се менува и гласи:

„Барањето од ставот 4 на овој член се поднесува до Јавното претпријатие за пасишта најдоцна во рок од шест месеци пред истекот на времетраењето на склучениот договор за користење на пасиште.“.

Член 7

Во членот 9-а се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„По исклучок од став 1 на овој член, поради зголемување на квалитетот на тревата за напасување на пасиште и производство на добиточна храна, може да се врши обработување на пасиште ако анализите од ставот 4 на овој член за потребните агротехнички мерки го препорачуваат таквото разорнување.“.

Обработувањето од ставот 2 на овој член може да го врши корисник на пасиште во државна сопственост кој има договор за користење на пасиште по претходна согласност од Јавното претпријатие за пасишта.

Согласноста од ставот 3 на овој член Јавното

Нë nenin 8, paragrafi 1, fjalët "nga neni 7 paragrafi 1 i këtij ligji" zëvendësohen me fjalët "ndarë përmes shpalljes publike".

Në pikën 2, numri "10" zëvendësohet me numrin "20".

Paragrafi 4 ndryshohet dhe thekson:

“Pas skadimit të kohëzgjatjes së kontratës së lidhur për shfrytëzimin e kullosës, me kërkesë të shfrytëzuesit, nëse shfrytëzuesi ka përmëshur plotësisht detyrimet e kontratës së shfrytëzimit dhe posedon bagëti që përmëshur plotësisht kapacitetin e kullosës, Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Kullosa mundet sipas mendim pozitiv paraprak nga Avokatura shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pëlqimit paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut të lidh kontratë të re për shfrytëzim me shfrytëzuesin e mëparshëm për një periudhë deri në 10 vjet.”

Paragrafi 5 ndryshohet dhe thekson:

“Kërkesa nga paragrafi 4 i këtij neni dorëzohet deri te Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Kullosa në afat prej gjasht muajsh para skadimit të kohëzgjatjes të kontratës së lidhur për shfrytëzimin e kullosave kontratë të re për shfrytëzim me shfrytëzuesin e mëparshëm për një periudhë deri në 10 vjeskadimit të kontratës për shfrytëzim”.

Neni 7

Në nenin 9-a, shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4, të cilët theksojnë:

“Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, për arsye të rritjes së cilësisë së barit për kullotje në kullosë dhe prodhimin e ushqimit të kafshëve, kultivimi i kullotës mund të bëhet nëse analizat nga paragrafi 4 të këtij neni për masat agroteknike të nevojshme rekomandojnë shkatërrimin e tillë.”

Përpunimin nga paragrafi 2 të këtij neni mund ta kryejë shfrytëzuesi i kullosave në pronësi të shtetit i cili ka kontratë për shfrytëzim të kullosës me pëlqimi paraprak të Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Kullosa.

Pëlqimin nga paragrafi 3 të këtij neni, Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Kullosa ja jep shfrytëzuesit të kullosës pas një analize të parashtruar për arsyetimin e shkatërrimit për shkak të rritjes së cilësisë

претпријатие за пасишта ја дава на корисникот на пасиштето по претходно доставена анализа за оправданоста на разорувањето поради зголемување на квалитетот на тревата за напасување на пасиште и производство на добиточна храна изготвена од страна на наставно - научна високо образовна институција од областа на земјоделството.“.

Член 8

Во членот 10 по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои гласат:

„На пасиште може да се градат објекти за примарна обработка на земјоделски производи наменети за одгледување на добиток, за преработка на сточарски производи и за ветеринарно здравство.

Изградбата на објектите за примарна обработка на земјоделски производи наменети за одгледување на добиток, за преработка на сточарски производи и за ветеринарно здравство се врши согласно постапката пропишана во членовите 51-а и 51-б од Законот за земјоделското земјиште.

За изградба на објекти од став 3 на овој член на пасишта во границите на заштитените подрачја потребно е пред издавање на одобрението за градење да се спроведе оценка на влијанието на животната средина согласно Законот за животна средина.“

Член 9

Подзаконскиот акт од членот 5 од овој закон со кој се додава нов член 7-д став 13 ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

së barit për kullosje në kullosë dhe prodhimin e ushqimit të kafshëve të përgaditur nga një institucion i lartë shkencor nga fusha e bujqësisë”.

Neni 8

Në nenin 10, pas paragrafit 2, shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, të cilët theksojnë:

“Në kullosë mund të ndërtohen objekte për përpunimin parësor të produkteve bujqësore të destinuara për mbarështimin e bagëtive, për përpunimin e produkteve blegtorale dhe për shëndetin veterinar.

Ndërtimi i objekteve për përpunimin primar të produkteve bujqësore të destinuara për mbarështimin e bagëtive, për përpunimin e produkteve blegtorale dhe për shëndetin veterinar kryhet në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenet 51-a dhe 51-b të Ligjit për Tokën Bujqësore.

Neni 9

Akt nënligjor nga neni 5 i këtij ligji, me të cilin shtohet nen i ri 7-d paragrafi 13, do të miratohet në afat prej 60 nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Со одредбите на предложените измени и дополнувања на овој закон се уредуваат постапките за давање на користење на пасиштата, со што ќе се овозможи подобра сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на услугите како и применливост на истите, што не е случај со моментално важечкиот Закон за пасиштата.

Со законот се предвидува и можност преземање на агротехнички мерки во насока на зголемување на квалитетот на пасиштата.

Истовремено со законот ќе се овозможат и градби наменети за примарна обработка на земјоделски производи наменети за одгледување на добиток, за преработка на сточарски производи и за ветеринарно здравство кои треба да го заокружат процесот на примарната обработка, преработката и здравствената заштита на добитокот да се врши на едно место во една заокружена производна целина.

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата содржи десет члена и тоа:

Во член 1 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата со кој се менува членот 3 став 1 од Законот се уредува поимот на пасиште, согласно моменталните состојби и услови со пасиштата, како и пропишување на обврска за корисниците на пасиштата за почитување на Законот за заштита на природата и користењето да биде во соработка со субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, притоа почитувајќи го режимот на заштита на заштитените подрачја и плановите на управување.“

Со член 2 од Предлогот на Законот со кој се интервенира во членот 7 од Законот се доуредува постапката околу давање на користење на пасиштата, како и бројот на

ARSYETIM I PROPOZIM LIGJIT

I. SQARIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIM LIGJIT

Me dispozitat e ndryshimeve dhe plotësimeve të propozuara në këtë ligj, rregullohen procedurat për dhënien e shfrytëzimit të kullosave, me çka do të mundësohet siguri më e mirë në ofrimin e shërbimeve, vazhdimësi dhe cilësi të shërbimeve si dhe zbatueshmëria e të njëjtave, gjë që nuk është rast me Ligjin aktualisht në fuqi, Ligjin për Kulloso.

Me Ligjin parashikohet edhe mundësia e marrjes së masave agroteknike në drejtim të rritjes së cilësisë së kullosave.

Në të njëjtën kohë, me ligj do të mundësohen ndërtime të destinuara për përpunimin parësor të produkteve bujqësore të destinuara për mbarështimin e bagëtive, për përpunimin e produkteve blegtorale dhe për shëndetin veterinar, të cilat duhet të përmyllin procesin e përpunimit parësor, si dhe përpunimi dhe kujdesi shëndetësor i bagëtive të kryhet në një vend në një njësi prodhimi të rrumbullakosur

Propozimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kulloso përmban dhjetë nene, përkatësisht:

Në nenin 1 nga Propozimi i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kulloso, me të cilin ndryshohet neni 3, paragrafi 1 i ligjit, rregullohet koncepti i kullosës, sipas gjendjeve dhe kushteve aktuale me kullosat, si dhe caktimin e detyrimit për përdoruesit e kullotave që të respektojnë Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës dhe shfrytëzimi të jenë në bashkëpunim me subjektet që menaxhojnë zonat e mbrojtura, duke respektuar regjimin e mbrojtjes së zonave të mbrojtura dhe planet e menaxhimit“.

Neni 2 nga Propozimi i ligjit me të cilin intervenohet në nenin 7 të Ligjit, rregullon procedurën për dhënien në shfrytëzim të kullosave, si dhe numrin e parcelave

катастарски парцели од кои може да бидат составени пасиштата.

Членот 3 од Предлогот на Законот со кој се менува членот 7-а од Законот, ја уредува постапката на објавување на јавен оглас и содржината на одлуката за распишување на јавниот оглас, како и на јавниот оглас за давање на користење на пасиштата во државна сопственост кои претставуваат блок со природни граници со површина поголема од 50 ха и улогата на одредени субјекти во истата, составот на комисијата која ја спроведува за давање на користење на пасиштата во државна сопственост. Во членот 4 од Предлогот на Законот се менуваат надлежностите на органите кои се дел од горнаведената постапка за давање на користење на пасишта во државна сопственост, наведени во член 7-г од важечкиот закон.

Со новиот член 7-д кој е уреден во членот 5 од предложениот закон, се уредува постапката која се спроведува по службена должност за давање на користење на пасишта во државна сопственост кои не се дадени на користење со договор, без објавување на јавен оглас. Во истиот се уредува, дека поблиските услови, големината и капацитетот на пасиштата и начинот на давање на истиот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а плаќањето на надоместокот е согласно важечката тарифа на Јавното претпријатие за пасишта.

Со членот 6 од Предлогот на Законот со кој се интервенира во членот 8 од Законот се предвидува договорот за користење на пасиште да се склучува на 20 години наместо на 10 како што е во постоечкиот закон како и можност за склучување на нов договор за користење на пасиштата со непосредна спогодба по претходно позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија и претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија за субјектите кои користат пасишта во државна сопственост, а на кои им е истечен договорот за користење на пасишта.

kadastrale nga të cilat mund të përbëhen kullosat. Propozimi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit përmbajnë dhjetë nene, dhe atë:

Neni 3 nga Propozimi i ligjit me të cilin ndryshohet neni 7a i Ligjit, rregullon procedurën e publikimit të shpalljes publike dhe përmbajtjen e vendimit për shpalljen e shpalljes publike, si dhe shpalljes publike për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit të cilat përfaqësojnë një bllok me kufij natyrorë me sipërfaqe më shumë se 50 ha dhe rolin e subjekteve të caktuara në të njëjtën, përbërjen e komisionit që zbaton dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit.

Në nenin 4 nga Propozimi i ligjit ndryshohen kompetencat e organeve që janë pjesë e procedurës së lartpërmendur për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit, të përcaktuara në nenin 7-d të ligjit aktual. Në Nenin 4 ndryshohen kompetencat e organeve që janë pjesë e procedurës së sipërpërmendur për dhënien në shfrytëzimit të kullosave në pronësi të shtetit, të përcaktuara në nenin 7-g të ligjit aktual, si dhe udhëzimet ligjore për veprimin pas marrjes së vendimit.

Me nenin e ri 7-d, i cili rregullohet në nenin 5 të ligjit të propozuar, rregullohet procedura që kryhet sipas detyrës zyrtare për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit që nuk janë të dhëna në shfrytëzim me kontratë, pa publikim të shpalljes publike. Në të njëjtën rregullohet që kushtet më të afërta, madhësia dhe kapaciteti i kullosave dhe mënyra e dhënies së të njëjtës përcaktohen nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujërave, ndërsa pagesa e tarifës bëhet në përputhje me tarifën aktuale të Ndërmarrjes Publike për Kullosa.

Neni 6 nga Propozim Ligji, me të cilin intervenohet në nenin 8 të Ligjit, parashikohet që kontrata për shfrytëzimin e kullosës të lidhet për 20 vjet në vend të 10 sikurse është në ligjin ekzistues, si dhe mundësia e lidhjes së kontratës së re për shfrytëzimin e kullosave me marrëveshje të menjëhershme pas një mendimi paraprak pozitiv nga Avokati i Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe

Со членот 7 од Предлогот на Законот со кој се интервенира во членот 9-а од Законот се уредува примената на агротехнички мерки за зголемување на квалитетот на пасиштата.

Со членот 8 од Предлогот на Законот со кој се интервенира во членот 10 од Законот се уредува можноста за изградба на пасиштата објекти за примарна обработка на земјоделски производи наменети за одгледување на добиток, за преработка на сточарски производи и за ветеринарно здравство.

Со членот 9 од Предлогот на Законот се уредува рокот за донесување на подзаконскиот акт од членот 5 од овој закон со кој се додава нов член 7-д став 13.

Со членот 10 од Предлогот на Законот се уредува влегувањето во сила на Законот.

pëlqimit paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për subjektet që shfrytëzojnë kullosat në pronësi të shtetit të cilave ju ka skaduar kontrata për shfrytëzimin e kullosave. Me Nenin 7 rregullohet zbatimi i masave agroteknike për rritjen e cilësisë së kullosave.

Me Nenin 7 nga Propozim Ligji, me të cilin intervenohet në nenin 9a të Ligjit, rregullohet zbatimi i masave agroteknike për rritjen e cilësisë së kullosave.

Me nenin 8 nga Propozim Ligji, me të cilin intervenohet në nenin 10 të Ligjit, rregullohet mundësia e ndërtimit të objekteve për përpunimin primar të produkteve bujqësore të destinuar për mbarështimin e blegtorisë, për përpunimin e produkteve blegtorale dhe për shëndetin veterinar.

Me nenin 9 nga Propozim Ligji rregullohet afati për miratimin e aktit nënligjor nga neni 5 i këtij ligji, me të cilin shtohet neni 7-d paragrafi 13.

Me nenin 10 nga Propozim Ligji rregullohet hyrja në fuqi e Ligjit.

II. MEЃUSEBNA ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата, се меѓусебно поврзани со одделни законски решенија од постојниот закон и како целина треба да се постигне поквалитетно регулирање на материјата во делот на земјоделското земјиште, рационално и ефикасно применување на законот.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со донесувањето на овие измени и дополнувања на овој закон ќе се овозможи и обезбеди поцелисходно и порационално искористување на пасиштата како добро од општ интерес како и стабилен извор на финансиски средства за реализација на истите, а сето тоа во насока на поефикасно

II. LIDHJA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRMBAJTURA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Zgjidhjet e propozuara në propozimin e ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kullosa janë të ndërlidhura me zgjidhje të veçanta ligjore nga ligji ekzistues dhe si tërësi duhet të arrihet rregullimi më i mirë i materies në fushën e tokës bujqësore dhe zbatimi racional dhe efikas i ligjit.

III. PASOJAT QË DALIN NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Me miratimin e këtyre ndryshimeve dhe plotësimeve në këtë ligj, do të mundësohet dhe sigurohet shfrytëzim më i përshtatshëm dhe racional i kullosave si një e mirë e interesit të përgjithshëm si dhe një burim i qëndrueshëm i mjeteve financiare për realizimin e të njëjtave, dhe

остварување на целите на земјишната политика и на националната земјоделска политика.

Меѓу другото се очекува да се зголеми и гаранцијата за правилна распределба на пасиштата, почитувајќи ги начелата на законитост и транспарентност во работата

e gjithë kjo në drejtim të një realizimi më efikas të qëllimeve të politikës së tokës dhe politikës kombëtare bujqësore.

Ndër të tjera pritet të rritet garancia për ndarjen e drejtë të kullosave, duke respektuar parimet e ligjshmërisë dhe transparencës në punë.

ИЗВОД ОД ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА
ПАСИШТАТА ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ И
ДОПОЛНУВААТ

Член 3

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие искористување се врши најрационално со пасење на добиток и косење и земјиште што се наоѓа во близина на населено место и служи претежно за изгон, одмор и делумно пасење на добиток.

Под пасиште во смисла на овој закон, се подразбираат и површини обраснати со трева поголеми од 3 ха што се наоѓаат во границите на шума, доколку не се наоѓаат во пребирна шума и во шума или делови од шуми во кои се вршат мелиоративни мерки и обновување.

Член 7

Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиштата на користење на правни и физички лица (во натамошниот текст: корисници на пасиштата) по пат на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштата.

Член 7-а

Директорот на Јавното претпријатие за пасишта донесува одлука за распишување на јавен оглас за давање на користење на пасиштата во државна сопственост, со претходно одобрение од Владата на Република Северна Македонија.

Одлуката особено ги содржи следниве податоци:

- име, вид и намена на пасиштето што се дава на користење,
- капацитет на пасиштето што се дава на користење,
- податоци за местоположбата на пасиштето,
- времетраење за кое се дава пасиштето на користење,
- рок за поднесување на понуди,
- вкупна површина во хектари што се дава на користење,

ÇERTIFIKATË
NGA DISPOZITAT E LIGJIT PËR
KULLOSA QË NDRYSHOHEN DHE
PLOTËSOHEN

Neni 3

Kullosa, në kuptimin e këtij ligji, është toka bujqësore e spërkatur me bar, shfrytëzimi i së cilës kryhet më racionalisht me kullosje të bagëtive dhe kositje dhe tokë që ndodhet afër vendbanimit dhe shërben më së shumti për ngarje, pushim dhe kullosje të pjesëshme të bagëtive.

Me kullosë në kuptim të këtij ligji, nënkuptohen edhe sipërfaqet e mbingarkuara me bar më të madh se 3 ha që ndodhen brenda kufijve të një pylli, nëse nuk ndodhen në një pyll seleksionues dhe në pyll ose pjesë pyjesh në të cilat kryhen masa përmirësuese dhe restauruese.

Neni 7

Ndërmarrja Publike për Kullosa i jep kullosat në shfrytëzim personave juridik dhe fizik (në tekstin e mëtejme: shfrytëzues të kullosave) përmes shpalljes publike në varësi të kapacitetit të kullosave.

Neni 7-a

Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Kullosa sjell vendim për shpalljen e shpalljes publike për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit me pëlqimin paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Shpallja publike veçanërisht i përmban të dhënat në vijim:

- emri, lloji dhe qëllimi i kullosës që jepet në shfrytëzim,
- kapaciteti i kullosës që jepet në shfrytëzim
- të dhëna për vendndodhjen e kullosës,
- kohëzgjatja për të cilën kullosa jepet në shfrytëzim,
- afati për dorëzimin e ofertave,
- sipërfaqja totale në hektarë që jepet për shfrytëzim,
- shuma e kompensimit sipas tarifës në

-висина на надоместокот согласно важечката тарифа на Јавното претпријатие за пасишта и

-други податоци потребни за спроведување на постапката за доделување на користење на пасиштата.

Постапката за издавање на користење на пасиштата во државна сопственост ја спроведува Комисија формирана од Владата на Република Северна Македонија, а составена од седум члена од редот на државните службеници од органите на државната управа.

По потреба може да се формираат повеќе комисии за спроведување на поединечни огласи.

Владата на Република Северна Македонија го објавува јавниот оглас во најмалку два дневни весници во Република Северна Македонија од кои еден од весниците што се издава е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Јавниот оглас особено ги содржи следниве податоци:

-име, вид и намена на пасиштето што се дава на користење,

-капацитет на пасиштето што се дава на користење,

-податоци за местоположбата на пасиштето,

-времетраење за кое се дава пасиштето на користење,

-рок за поднесување на понуди,

-вкупна површина во хектари што се дава на користење,

-висина на надоместокот согласно важечката тарифа на Јавното претпријатие за пасишта и

-други податоци потребни за спроведување на постапката за доделување на користење на пасиштата.

Рокот за поднесување на понуди е 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас.

Понудите кои не ги исполнуваат условите од овој закон, како и некомплетните и ненавремено доставените понуди на јавниот оглас Комисијата нема да ги разгледува.

Член 7-г

Комисијата за спроведувањето на постапката води записник за отворање на понудите, изготвува извештај за евалуација на понудите и е должна во рок од 15 дена

фуџи të Ndërmarrjes Publike për Kullosa dhe

- të dhëna të tjera të nevojshme për zbatimin e procedurës së përcaktimit të shfrytëzimit të kullosave.

Procedurën për dhënien në shfrytëzim të kullosave në pronësi të shtetit e kryen Komisioni i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i përbërë nga shtatë anëtarë nga radhët e nëpunësve shtetëror nga organet e administratës shtetërore.

Nëse është e nevojshme, mund të formohen disa komisione për të zbatuar njoftimet individuale.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall shpalljen publike në të paktën dy gazeta ditore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, njëra prej të cilave botohet në gjuhën që flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin një gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Njoftimi publik në veçanti përmban të dhënat që vijojnë:

-emri, lloji dhe qëllimi i kullosës që jepet në shfrytëzim,

- kapaciteti i kullosës që jepet në shfrytëzim,

- të dhëna për vendndodhjen e kullosës,

- kohëzgjatja për të cilën kullosa jepet në shfrytëzim,

- afati për dorëzimin e ofertave,

-sipërfaqja totale në hektarë që jepet për shfrytëzim,

- shuma e kompensimit sipas tarifës në fuџi të Ndërmarrjes Publike për Kullosa dhe

- të dhëna të tjera të nevojshme për zbatimin e procedurës së caktimit të shfrytëzimit të kullosave.

Afati për dorëzimin e ofertave është 30 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike.

Ofertat që nuk plotësojnë kushtet e këtij ligji, si dhe ofertat e pakompletuara dhe të parashtruara jo në kohë të shpalljes publike Komisioni nuk do ti shqyrtojë

Neni 7-g

Komisioni për zbatimin e procedurës mban procesverbal për hapjen e ofertave, përgatit raport për vlerësimin e ofertave dhe është i detyruar në afat prej 15 ditësh pas përfundimit të shpalljes publike.

t'i paraqesë Qeverisë së Republikës së

по завршувањето на јавниот оглас да достави предлог за избор на најповолен понудувач до Владата на Република Северна Македонија.

Владата на Република Северна Македонија врз основа на доставениот предлог од ставот 1 на овој член донесува одлука за избор на најповолен понудувач.

По донесувањето на одлуката од ставот 2 на овој член, во рок од 15 дена, Јавното претпријатие за пасишта ги известува учесниците по писмен пат за извршениот избор.

Понудувачот кој не е задоволен од извршениот избор по јавниот оглас, во рок од 30 дена од приемот на одлуката, може да покрене тужба пред надлежниот Управен суд.

Член 8

За користење на пасиштата од членот 7, став 1 на овој закон и утврдување на меѓусебните права и обврски, Јавното претпријатие за пасишта и корисникот на пасиштето склучуваат договор.

Договорот од став 1 на овој член се склучува најмногу до 10 години и особено содржи:

- начин на користење на пасиштето;
- времетраење на користењето на пасиштето;
- капацитет на пасиштето;
- висина на пашарината;
- користење на инфраструктурни објекти и
- заштита на пасиштата.

Корисникот на пасиштето не може стекнатото право на користење на пасиштето да го пренесе на друго лице.

Договорот од ставот 1 на овој член може да се продолжи под услов ако корисникот во целост ги исполнил обврските од договорот и поднесе барање најдоцна шест месеци пред истекувањето на договорот. По барањето директорот на Јавното претпријатие за пасишта, најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на договорот, може да го продолжи важењето на договорот за уште пет години со анекс на договорот.

Македонисè sè Veriut propozim për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të propozimit të paraqitur nga paragrafi 1 të këtij neni, merr vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm.

Ndërmarrja Publike për Kullosa, pas marrjes së vendimit nga paragrafi 2 të këtij neni, në afat prej 15 ditësh i njofton me shkrim pjesëmarrësit për zgjedhjen e bërë.

Ofertuesi i cili nuk është i kënaqur me përzgjedhjen e bërë pas shpalljes publike, në afat prej 30 ditësh nga marrja e vendimit, mund të ngrejë padi para Gjykatës Administrative kompetente.

Neni 8

Për shfrytëzimin e kullosave nga neni 7 paragrafi 1 i këtij ligji dhe përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve reciproke, Ndërmarrja Publike për Kullosa dhe shfrytëzuesi i kullosës lidhin marrëveshje. Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij neni lidhet më së shumti deri në 10 vjet dhe veçanërisht përmban:

- mënyrën e shfrytëzimit të kullosës;
- kohëzgjatjen e shfrytëzimit të kullosës;
- kapacitetin e kullosës;
- lartësinë e kullosës;
- shfrytëzimin e objekteve të infrastrukurore dhe
- mbrojtjen e kullosave.

Shfrytëzuesii i kullosës nuk mund t'ia kalojë të drejtën e fituar për shfrytëzimin e kullosës në një person tjetër.

Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij neni mund të vazhdojë me kusht nëse shfrytëzuesi të ketë përmbushur plotësisht detyrimet e marrëveshjes dhe të paraqesë kërkesë jo më vonë se gjashtë muaj para skadimit të marrëveshjes. Sipas kërkesës, drejtori i Ndërmarrjes Publike për Kullosa, më së voni në afat prej 30 ditësh para skadimit të kontratës, mund ta vazhdojë vlefshmërinë e kontratës edhe për pesë vjet të tjera me aneks të kontratës.

Исполнувањето на условот од ставот 4 на овој член го утврдува Комисијата од членот 7-а став 3 на овој закон.

Член 9-а

Се забранува разорување и узурпација на пасиштата како добро од општ интерес за Републиката.

Член 10

За поставување на времени објекти (трла, поила и слично) корисникот на пасиштето е должен да бара согласност од Јавното претпријатие за пасишта.

Против Решението за бараната согласност за поставување времени објекти предвидени во став 1 на овој член, може да се изјави жалба до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Plotësimin e kushtit nga paragrafi 4 të këtij neni e përcakton Komisioni nga neni 7-a paragrafi 3 i këtij ligji.

Neni 9-a

Ndalohet shkatërrimi dhe uzurpimi i kullosave si një e mirë me interes të përgjithshëm për Republikën.

Neni 10

Për vendosjen e objekteve të përkohshme (parra, gropa vaditëse etj.), shfrytëzuesi i kullosës është i obliguar të kërkojë pëlqimin nga Ndërmarrja Publike për Kullosa.

Kundër Vendimit për pëlqimin e kërkuar për ngritjen e objekteve të përkohshme të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, mund të paraqitet ankesë deri në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ /
FORMULARI PËR VLERËSIMIN E NDIKIMEVE FISKALE
MBI RREGULLAT E PROPOZIMIT DHE AKTEVE TË PËRGJITHSHME TË DORËZUARA PËR MIRATIM NË
QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

1. Назив на предлогот/ Emrimi i lëndës:		2. Министерство / орган на државна управа : Ministria / organi i administratës shtetërore:			
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата/ Propozim ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kullota		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство /Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave			
3. Цел на предлогот/ Qëllimi i propozimit:		4. Вид на предлог/ Lloji i propozimit:			
Владата на Република Северна Македонија да го усвои предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата / Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kullota		Предлог-закон / Propozim ligji			
5. Контакт лице и звање/ Personi për kontakt dhe titulli:		6. Контакт тел./факс или е-пошта/ Kontakt telefoni / faksi ose posta elektronike:			
Драганчо Стојчев, државен советник за правни работи		тел: 070 /409-905 draganco.stojcev@mzsv.gov.mk			
7. Активност/ Aktiviteti:					
/					
8. Вид на барање/ Lloji i kërkesës:					
<input type="checkbox"/> Регулатива во врска со ЕУ <input type="checkbox"/> Rregullorja e BE -së		<input type="checkbox"/> Нова програма <input type="checkbox"/> Programi i ri		<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми <input type="checkbox"/> Rishpërndarja (e mjeteve) ndërmjet dy programeve	
<input type="checkbox"/> Друга нова регулатива <input type="checkbox"/> Rregullore tjetër e re		<input type="checkbox"/> Зголемување / намалување на постоечка програма <input type="checkbox"/> Rritja / zvogëlimi i programit ekzistues		<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми <input type="checkbox"/> Bashkimi i dy ose më shumë programeve	
9. Цел на барањето / предложената активност: /Qëllimi i kërkesës / aktivitetit të propozuar:					
/					
10. Врска со владината програма: / Lidhja me programin qeveritar:					
/					
11. Фискални импликации/ Implikimet fiskale:		(илјади денари) (mijë denarë)			
		Тековна год. Viti aktual	Втора год. Viti i dytë	Трета год. Viti i tretë	Четврта год. Viti i katërt
А.Вкупни трошоци за предлогот		100000	100000	100000	100000
Плати		-	-	-	-
Стоки и услуги					
Капитал					

Трансфери Вкупно A. Harxhimet totale për propozimin Rrogat Mallrat dhe shërbimet Kapitali Transfertet Totali				
B. Oдобрени средства за предлогот Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно B. Mjete të aprovuara për propozimin Rrogat Mallrat dhe shërbimet Kapitali Transfertet Totali	-	-	-	-
C. Промена (разлика) од одобрените средства (B-A) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно C. Ndryshimi (diferenca) nga mjetet e aprovuara (B-A) Rrogat Mallrat dhe shërbimet Kapitali Transfertet Totali	100000	100000	100000	100000
D. Расположиви средства од прелевање (од други активности или програми во органот) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно D. Mjete në disponim të derdhura (nga aktivitete ose programe të tjera në organit) Rrogat Mallrat dhe shërbimet Kapitali Transfertet Totali	-	-	-	-
E. Нето импликации на средствата на органот (C-D) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно E. Implikimet Neto të mjeteve të organit (C-D)	-	-	-	-

Rrogat Mallrat dhe shërbimet Kapitali Transfertet Totali				
F. Zголемување / намалување на приходите F. Rritja / zvogëlimi i të ardhurave	-	-	-	-
G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Извор: G. Burime shtesë të financimit ose ndarjes së harxhimeve Burimi:	Приходи во Буџет на ЈП за пасишта по основ на користење на пасишта	Приходи во Буџет на ЈП за пасишта по основ на користење на пасишта	Приходи во Буџет на ЈП за пасишта по основ на користење на пасишта	Приходи во Буџет на ЈП за пасишта по основ на користење на пасишта
	-	-	-	-
12. Нето зголемување / намалување на бројот на вработени во врска со предлогот: Rritja e Netos / zvogëlimi i numrit të të punësuarve në lidhje me propozimin:	-	-	-	-
13. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г) Cilat garanca, hua ose detyrime të tjera reale ose të mundshme do të lindin për Qeverinë (përveç atyre të renditura në pikat 11 А deri 11 Г)	-			
14. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или надвор од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, да се даде образложение Nëse kjo është një kërkesë për mjete shtesë në vitin aktual fiskal ose jashtë ciklit normal të përgatitjes së buxhetit, të jepet arsytimi	-			
15. Дата на завршување на проценката/ Data e përfundimit të vlerësimit	-			
16. Дата на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење /Data e dorëzimit të analizës në Ministrinë e Financave për marrjen e mendimit	-			
17. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии /Data e marrjes së përgjigjes nga Ministria e Financave	-			
18. Измени побарани од Министерството за финансии/ Ndryshimet e kërkuara nga Ministria e Financave	-			
19. Одговор на министерството-предлагач/ Përgjigja e ministrisë-propozuese:	-			
20. Одговор од Министерството за финансии;/ Përgjigje nga Ministria e	-			

Financave			
21. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог / A është bashkangjitur mendimi i Ministrisë së Financave		-	
22. Одобрено / Дата: / E miratuar / Data:			
_____ Потпис на државен секретар или директор на орган Nënshkrimi i Sekretarit Shtetëror ose drejtorit të organit	/04/2023 Ден / месец / год Dita / muaji / viti	 Потпис на министерот Nënshkrimi i Ministrat	/04/2023 Ден / месец / год Dita / muaji / viti

